

Друштво за трговија и услуги
ЕЛЕКТРОПАН ПАНДЕ ДООЕЛ извоз-увоз
Бр. 01/2019
03.09.2019 год.
СКОПЈЕ

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - REPUBLIKA E MAQEDONISE SE VERIUT
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА
И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
MINISTRIA E MJEDISIT JETESOR
DHE PLANIFIKIMIT HAPESINOR
Бр.-Нр. 05-897/4
03.04.2019 20 год.-viti
SHKUP

ДОГОВОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ЈАВНА НАБАВКА НА УСЛУГИ

I. ДОГОВОРНИ СТРАНИ:

1. **МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** адреса Плоштад „Пресвета Богородица“ бр. 3 застапуван од министерот Sadulla Duraki (во понатамошниот текст „Договорен орган“) од една страна, и
2. Друштво за трговија на големо и мало **ЕЛЕКТРОПАН ПАНДЕ ДООЕЛ**, адреса ул. Гемиџиска бр. 10/6, 1000 Скопје, преставувано и застапувано од одговорното лице Тони Мавров (во понатамошниот текст „Носител на набавката“) од друга страна.

II. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Предмет на договорот за јавна набавка е сервисирање и одржување на службените моторни возила на Министерството за животна средина и просторно планирање.

Предмет на овој договор се вкупно 26 службени возила на Министерството за животна средина и просторно планирање.

Услугата од став 1 на овој член опфаќа автомеханичарски, автоелектричарски услуги, автолимарски и автолакерски услуги.

Сервисирањето и одржувањето на службените моторни возила опфаќа и замена на потрошни и резервни делови и материјали.

Составен дел на овој договор се техничките спецификации за резервни делови и сервисирање на сите типови на моторни возила на Министерството за животна средина и просторно планирање дадени со единечни цени и списокот на службени моторни возила во која се дадени податоци за марката и типот на возилото, регистерскиот број, годината на производство, силата и работната зафатнина на моторот, бројот на моторот и шасијата.

III. ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 2

Договорот се склучува за период од 1 (една) година сметано од денот на потпишувањето на договорот од двете договорни страни или до целосно реализирање на вкупната вредност на договорот предвиден во член 4 од овој Договор.

Услугата за сервисирањето и одржувањето на службените возила предмет на договорот за јавна набавка ќе се врши сукцесивно според потребите на договорниот орган.

Во случај, банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот да биде доставена по потпишување на овој договор, истиот ќе се смета за склучен и ќе влезе во

сила по доставување на банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот.

IV. ЈАЗИК НА ДОГОВОРОТ

Член 3

Јазик на Договорот и на другите документи кои претставуваат составен дел на Договорот е македонскиот јазик.

Јазик на целата комуникација во писмена форма помеѓу договорните страни е на македонски јазик.

V. ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 4

Вкупната вредност на овој Договор изнесува 1.500.000 денари со вклучен износ на ДДВ од 18 %.

Член 5

Количеството и видот на резервните делови кои треба да се набават Договорниот орган ќе ги одреди со спецификација за видот и количината според дадената понуда.

Техничката спецификација која е достапна во електронска форма во електронскиот систем за јавни набавки.

VI. ЦЕНА НА УСЛУГИТЕ

Член 6

Единечните цени за извршување на услугите од член 1 на овој договор се утврдени во табелите од техничките спецификации за сервисирање и одржување на возилата, прикачени на електронскиот систем за јавни набавки.

Во единечната цена на услугата е содржана цената на резервниот дел или потрошниот материјал, нормата на работен час и цената на норма работен час односно:

Цена на услугата = цена на резервен дел + (норма на работен час x цена на норма работен час) = цена на услугата.

Единечните цени се крајни, фиксни и непроменливи и во нив се вкalkулирани сите трошоци што носителот на набавка треба да ги направи за да ја изврши услугата. Носителот на набавка се обврзува дека ќе се придржува на цените на услугите дадени во понудата до договорен орган, односно дека ќе ги почитува погодностите дадени во понудата.

Член 7

Цената на услугата за замена на резервниот или потрошниот дел кој не е предвиден во табелите од техничките спецификации за возилата во сопственост на Министерството за животна средина и просторно планирање, ќе се фактурира според цените на резервните и потрошните делови од максимум 15% маржа на набавните цени од овластениот дистрибутер и потребната норма работен час, цената на норма работен час и данок на додадена вредност.

Со предлог пресметката Носителот на набавката должен е да достави про-фактура или Изјава, за висината на вредноста на делот кој треба да го набави.

VII. РОК НА ИЗВРШУВАЊЕ НА УСЛУГИТЕ

Член 8

Носителот на набавката е должен да ја изврши услугата што е предмет на договорот во рок не подолг од 1 (еден) работен ден за поедноставни поправки (замена на гуми, гуртни, плочки, масло и др, потрошен материјал), односно 5 (пет) дена за покомплексни поправки (ремонт и сл.) од денот на доставување на возилото, односно потпишување на записникот за прием на возилото.

Член 9

Во случај на доцнење на извршување на услугата Договорниот орган има право на надомест на штета и договорна казна - пенали.

Ако Носителот на набавка не ја извршува услугата во договорениот рок или во одобрениот продолжен рок, должен е да му плати на Договорниот орган на име на договорена казна од 2 промила од вкупната вредност за секој ден доцнење но не повеќе од 5% од вкупната договорена вредност.

Ако до продолжување на рокот дошло поради неисполнување или неблагоприятно и нецелосно исполнување на обврските од страна на корисникот или поради продолжување на рокот во согласност со странките, виша сила и мерка на надлежниот орган, нема да се засметува договорената казна.

VIII. НАЧИН НА ИЗВРШУВАЊЕ НА УСЛУГИТЕ

Член 10

Доколку договорниот орган, односно претставникот на договорниот орган-корисник на возилото има потреба од поправка или интервенција на одредено возило, задолжително се обраќа до Носителот на набавка (писмено, телефонски или преку електронска пошта, во зависност од потребата) со барање да му се издаде предлог-пресметка (понуда/про-фактура) за истата.

За вообичаените интервенции корисникот на возилото може да се обрати до сервисниот центар на Носителот на набавка за добивање на предлог-пресметка и без да го однесе возилото до сервисниот центар (телефонски или на друг начин).

Член 11

Носителот на набавка е должен на барање на договорниот орган да издаде предлог-пресметка (понуда/про-фактура) за одредена поправка или интервенција на возило.

Носителот на набавката во предлог-пресметката задолжително наведува:

- опис на услугата што треба да се изврши со единечни цени за услугата согласно со цените дадени во прилогот кон договорот кој ќе се склучи со најповолниот понудувач (табели од техничките спецификации за возилата во сопственост на Министерството за животна средина и просторно планирање и со максимум 15% маржа од набавната цена при вградување на резерви и потрошни делови кои не се предвидени во табелите од техничките спецификации на резервни и потрошни делови);
- име и презиме на корисникот на возилото кое побарало предлог-пресметка;

- рок во кој ќе се изврши конкретната услуга сметано од денот на донесување на возилото во сервисниот центар.
- Утврдувањето на рокот за вршење на конкретна услуга носителот на набавката е должен да го направи врз основа на реална проценка за времето потребно да се изврши услугата.

Член 12

Договорниот орган ја разгледува предлог-пресметката, проверува дали истата е во согласност со овој договор и врз основа на процена за оправданоста за извршување на услугата дава писмено одобрение на Носителот на набавка.

Носителот на набавка ќе пристапи кон извршување на услугата само по добивање на писмено одобрение дадено од договорниот орган.

Писменото одобрение за Договорниот орган го издава овластеното лице.

Член 13

Во итни случаи, договорниот орган може да му даде на Носителот на набавка усно одобрение за извршување на услугата.

Носителот на набавка е должен да пристапи кон извршување на услугата за која е дадено усно одобрение и тоа го констатира во работниот налог со наведување на лицето што го дало усното одобрение.

Договорниот орган е должен по даденото усно одобрение да достави и писмено одобрение до носителот на набавката.

За лицата кои можат да дадат усно одобрение во итни случаи договорниот орган ќе го извести носителот на набавката по потпишувањето на овој договор.

Член 14

Носителот на набавка по добиеното одобрение пристапува кон извршување на услугата за која издал предлог-пресметката.

Доколку во текот на извршување на одобрената услуга Носителот на набавка утврди дека е потребна дополнителна интервенција, тој е должен да направи дополнување на предлог-пресметката и истата да ја достави на одобрување до договорниот орган, а по добиеното одобрение да ја изврши дополнителната услуга.

Извршителот на услугата е должен по добиеното одобрение, при приемот на возилото да потпише записник за прием на возилото со тоа што рокот за извршување на услугата утвреден во член 8 од овој Договор почнува да тече од тој момент.

Член 15

Носителот на набавката е должен да изврши прием на возилото за поправка во секое време без одлагање, односно на возилата на договорниот орган да им даде приоритет пред другите поединечни корисници на услуги затекнати во сервисниот центар на носителот на набавката.

IX. НАЧИН И РОК НА ПЛАЌАЊЕ

Член 16

Договорен орган се обврзува плаќањето на Носителот на набавка да го врши вирмански на жиро сметка на давателот на услугите во рок од 30 (триесет) дена од доставување на фактура за извршената услуга, во архивата на Министерството за животна средина и просторно планирање поткрепена со работен налог, кој треба да биде потпишан со цело име и презиме од лицето што го презема возилото од страна на договорниот орган и претставник на Носителот на набавка кој го предава возилото. Доколку фактурата отстапува од одобрената предлог-пресметка или кон неа не е приложен работниот налог, фактурата нема да биде платена и ќе биде вратена на носителот на набавка заради докомплетирање или доставување на исправна фактура. Во случај Договорен орган да не ја плати фактурата во договорениот рок, се засметува законска затезна камата во висина определена согласно позитивните законски прописи.

X. ИЗГОТВУВАЊЕ И ДОСТАВУВАЊЕ НА ФАКТУРА

Член 17

При изготвувањето на фактурата, Носителот на набавка е должен да ги наведе следните елементи:

- назив на Договорниот орган, место, седиште, даночен број;
- број и датум на Договорот;
- количини со опис на услугата;
- единечни договорни цени на секој од елементите;
- вкупни цени по елементи;
- вкупна цена на фактурата;
- други зголемувања и намалувања, согласно со договорните услови (камати, пенали);
- пресметка за ДДВ;
- вкупна цена за исплата по фактура;
- валута на плаќање.

Секоја доставена фактура по истекот на определените средства од договорот нема да биде прифатена од страна на Договорниот орган.

XI. ОБВРСКИ НА НОСИТЕЛОТ НА НАБАВКА

Член 18

Носителот на набавка се обврзува дека ќе ја врши услугата редовно, навремено и квалитетно согласно со пропишаните стандарди.

За деловите кои се вградуваат во возилата извршителот на услугата е должен да обезбеди гарантни листови.

Член 19

Носителот на набавка се обврзува дека секоја извршена интервенција ќе ја евидентира во сервисната книшка за возилото на договорниот орган.

Член 20

Носителот на набавка се обврзува за секое возило на договорниот орган да води компјутерска евиденција за извршените интервенции, а на барање на договорниот орган да му отпечати примерок од евиденцијата.

Евиденцијата треба да ги содржи најмалку следниве податоци: регистерски број на возилото, марка и тип, датум на извршена интервенција, вид на извршена интервенција со опис на заменетите потрошни материјали и резервни делови и состојбата на километражата.

Член 21

Носителот на набавка се обврзува дека за секоја извршена интервенција ќе издава работен налог, кој треба да биде потпишан со цело име и презиме од лицето што го презема возилото од страна на договорниот орган и претставник на носителот на набавката кој го предава возилото.

Работниот налог задолжително треба да ги содржи следниве податоци: марката и типот, регистерскиот број и состојбата на бројчаникот за изминати километри на возилото и видот на интервенции, заменетите резервни и потрошни делови со количини.

Член 22

Носителот на набавка е материјално одговорен за возилата кои ги презема од договорниот орган.

Член 23

Носителот на набавка во случај на неквалитетно извршени услуги на возилата на договорниот орган, одговара за евентуалните штети. Носителот на набавка е одговорен за евентуалните злоупотреби од страна на персоналот во сервисниот центар на носителот на набавката

XII. ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИОТ ОРГАН

Член 24

Договорниот орган е должен да ги исполни обврските за плаќања предвидени со одредбите на овој договор.

Договорниот орган се обврзува дека сите свои возила кои се предмет на оваа постапка ќе ги сервисира во сервисните центри на извршителот на услугата.

XIII. ГАРАНТЕН ПЕРИОД

Член 25

Носителот на набавка се обврзува да даде гарантен период од минимум 6 (шест) месеци за вградените делови.

Член 26

Овој гарантен период значи дека носителот на набавка ќе ги отстрани сите недостатоци на сопствен трошок кои се резултат на неквалитетно вградување на делот

или делот ќе го замени со нов во рок од 15 дена, од денот на пријавување на недостатокот.

Овој период почнува да важи од денот на вградување на делот.

Член 27

Гарантниот рок на извршената услуга како и резервните делови е даден во посебен лист за секое возило посебно и за секој дел посебно, при што возилото треба да биде користено и сервисирано според препораката на производителот.

Механички оштетувања на резервните делови како и на делови кои се подлежни на нормално абење не влегуваат во гаранцијата сем ако не се констатира некоја нивна аномалија.

XIV. ГАРАНЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТНО ИЗВРШУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 28

Услов за потпишување договор со носителот на набавката е обезбедување банкарска гаранција од страна на носителот на набавка во износ од 5% од вредноста на склучениот договор (со вклучен ДДВ).

Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот избраниот најповолен понудувач ја доставува по добиеното известување за извршениот избор, а пред склучување на договорот во рок од 5 (пет) работни дена од добиеното известување.

Член 29

Во исклучителни случаи, доколку банката не издава гаранција за квалитетно извршување на договорот без потпишување на договор, договорот ќе се смета за склучен и ќе влезе во сила по доставување на банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот кое носителот на набавка обврзува ја достави во рок од 5 (пет) работни дена од денот на потпишување на договорот.

Во случај да не се достави гаранцијата иако договорот е потпишан, ќе се смета дека истиот не е склучен и може да се издаде негативна референца.

Член 30

Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот ќе биде наплатена доколку носителот на набавка не исполни некоја од обврските од договорот за јавна набавка во рокот на стасаноста, за што писмено ќе го известат носителот на набавката. Доколку дојде до наплата на гаранцијата за квалитетно извршување на договорот, договорниот орган ќе објави до ЕСЈН негативна референца. За наплатата на банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот и за објавувањето на негативна референца на ЕСЈН, носителот на набавка може да покрене спор пред надлежниот суд.

Член 31

Доколку договорот за јавна набавка е целосно реализиран согласно договореното, банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на носителот на набавката во рок од 14 дена од целосното реализирање на договорот.

XV. ОДРЖУВАЊЕ

Член 32

Во гарантниот период за резервните делови, надоместок се врши корективно со одржување на возилата со сервисни услуги.

Член 33

Поправката на дефектите ќе се врши во просториите на Носителот на набавка.

XVI. ПРИМЕНЛИВ ЗАКОН

Член 34

Врз сите евентуални спорови кои би произлегле од овој Договор, ќе се применуваат важечките прописи на Република Македонија.

XVII. ВИША СИЛА

Член 35

Ниту една од договорните страни нема да биде одговорна за неисполнување на овој Договор до кое би дошло заради Виша сила. Ако една од договорните страни е спречена заради Виша сила должна е во рок од 24 часа писмено да ја извести другата страна, со наведување на причините за Вишата сила и по можност обезбедување на соодветен доказ. По отстранување на Вишата сила Договорот може да се реализира по потреба со заеднички прифатено дополнување или да се раскине договорно.

XVIII. ОБЕШТЕТУВАЊЕ

Член 36

Договорните страни се должни да ги исполнат обврските кои произлегуваат од овој Договор.

Кога една од договорните страни не ќе ја исполни обврската или ќе задоцни со нејзиното исполнување, другата договорна страна има право да бара и надомест на штетата што ја претрпел поради тоа.

За штетата поради задоцнување со исполнувањето одговара договорната страна на која другата договорна страна и дала примерен дополнителен рок за исполнување.

Договорната страна одговара и за делумната или целосната невозможност за исполнување иако не ја криела таа невозможност ако настапила по нејзино доаѓање во задоцнување за кое одговара.

Договорната страна се ослободува од одговорноста за штета ако докаже дека она што е предмет на обврската случајно би пропаднало и кога таа својата обврска би ја исполнил на време.

Член 37

Договорната страна се ослободува од одговорноста за штета ако докаже дека не можела да ја исполни својата обврска, односно дека задоцнила со исполнувањето на обврската поради околности настанати по склучувањето на договорот кои не можела да ги спречи, отстрани или избегне.

Член 38

Со договор може да се прошири одговорноста на договорната страна и врз случај за кој таа инаку не одговара.

Исполнувањето на ваквата договорена одредба не може да се бара ако тоа би било во спротивност со начелото на совесност и чесност.

Член 39

Одговорноста на договорната страна за намерата или крајното невнимание не може однапред со договор да се исклучи.

Судот може, по барање на заинтересираната договорна страна, да ја поништи и договорната одредба за исклучување на одговорноста за обично невнимание, ако таквата спогодба произлегла од монополската положба на договорната страна или воопшто од нерамноправниот однос на договорните страни.

Член 40

Договорната страна има право на надомест на обичната штета и испуштената корист, кои другата договорна страна морала да ги предвиди во време на склучувањето на договорот како можни последици од повреда на договорот, со оглед на фактите што тогаш и биле познати или морале да и бидат познати.

Во случај на измама или намерно неисполнување, како и неисполнување поради крајно невнимание, договорната страна има право да бара од другата договорна страна надомест на целокупната штета што настанала поради повреда на договорот, без оглед на што другата договорна страна не знаела за посебните околности поради кои настанале тие.

Ако при повреда на обврската, покрај штетата, за договорната страна настанала и некоја добивка, при определувањето на висината на надоместот за неа ќе се води сметка во разумна мера.

Страната што се повикува на повреда на договорот е должна да ги преземе сите разумни мерки за да се намали штетата предизвикана од таа повреда, инаку другата страна може да бара намалување на надоместок.

Член 41

Договорната страна која е должна да ја извести другата страна за фактите што се од влијание врз нивниот меѓусебен однос, одговара за штетата што ќе ја претрпи другата страна поради тоа што не била известена на време.

XIX. РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ

Член 42

Сите спорови кои ќе произлезат од овој договор или во врска со него, ќе се решаваат пред надлежниот суд.

XX. УСЛОВИ ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ ИЛИ РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 43

Кога една од договорните страни не ја исполни својата обврска, другата договорна страна, може да бара исполнување на обврските или да го раскине договорот, а во секој случај има право на надомест на штета.

Член 44

Кога една од договорните страни не ќе ја исполни својата обврска во определениот рок, другата договорна страна, ќе и остави примерен дополнителен рок од 10 работни дена за исполнување на обврската.

Ако договорната страна која не ја исполнила својата обврска во определениот рок, не ја исполни обврската ни во дополнителниот рок, другата договорна страна, може да го раскине договорот.

Член 45

Корисникот на услугата може да го раскине договорот и без да му остави на Извршителот на услугата, дополнителен рок за исполнување ако од неговото однесување произлегува дека тој нема да ја изврши својата обврска ниту во дополнителниот рок.

Член 46

Кога пред истекот на рокот за исполнување на обврската е очигледно дека едната договорна страна нема да ја исполни својата обврска од договорот, другата страна може да го раскине договорот и да бара надомест на штетата.

Член 47

Кога во Договорот со последователни обврски, Извршителот на услуги не ќе ја исполни својата обврска од Договорот, Договорен орган може во разумен рок, да го раскине Договорот во поглед на сите идни обврски, ако од дадените околности е очигледно дека и тие нема да бидат исполнети.

Договорен орган може да го раскине договорот не само во поглед на идните обврски туку и во поглед на веќе исполнетите обврски, ако нивното исполнување без изостанатите исполнувања не е од интерес за него.

Член 48

Договорната страна која поради неисполнување на договорните обврски го раскинува договорот, должна е тоа да и го соопшти на другата договорна страна без одлагање.

Член 49

Договорот не може да се раскине поради неисполнување на незначителен дел од обврската.

Член 50

Со раскинувањето на договорот двете договорни страни се ослободени од своите обврски, освен од обврската за надомест на евентуалната штета.

Ако една страна го извршила договорот целосно или делумно има право да и се врати она што го дала.

Ако двете страни имаат право да бараат враќање на даденото, заемните враќања се вршат според правилата за извршувањето на двостраните договори.

Секоја страна и должи на другата надомест за користа што во меѓувреме ја имала од она што е должна да го врати, односно да го надомести.

Страната што враќа пари е должна да плати затезна камата од денот кога ја примила исплатата.

Член 51

Ако по склучувањето на договорот настапат околности што го отежнуваат исполнувањето на обврската на едната договорна страна или ако поради нив не може да се оствари целта на договорот, во таа мера што е очигледно дека договорот повеќе не им одговара на очекувањата на договорните страни и дека според општото мислење би било несправедливо, да се одржи во сила таков каков што е, страната на која и е отежнато исполнувањето на обврската, односно страната која што поради променетите околности не може да ја оствари целта на договорот може да бара договорот да се раскине.

Раскинување на договор не може да се бара ако страната што се повикува на променетите околности била должна во време на склучувањето на договорот да ги земе предвид тие околности или можела да ги избегне или да ги совлада.

Страната која бара раскинување на договорот не може да се повикува на променетите околности што настапиле по истекот на рокот определен за исполнување на нејзината обврска.

Договорот нема да се раскине ако другата страна понуди или се согласи соодветните услови од договорот да се изменат справедливо.

Ако изрече раскинување на договор судот, на барање од другата страна, ќе ја обврзе страната што барала раскинување да и надомести на другата страна справедлив дел од штетата што ја трпи поради тоа.

Член 52

Страната што е овластена да бара поради променетите околности раскинување на договорот должна за својата намера да бара раскинување на договорот, да ја извести другата страна штом дознала дека настапиле такви околности, а ако тоа не го сторила одговара за штетата што другата страна ја претрпела поради тоа што барањето благовремено не и било соопштено на време.

XXI. ОПШТИ ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 53

Договорните страни можат да ги дополнат и/или изменат одредбите од овој договор само спогодбено.

Договорната страна која бара измена и/или дополнување е должна своето барање до другата страна да го достави во писмена форма.

Одредбите од овој договор можат да се изменат и/или дополнат со склучување на Договорот за изменување и дополнување на основниот Договор.

Дополнувањата и измените на овој договор се важечки ако се направени во писмена форма и ако се потпишани од двете договорни страни.

Член 54

Ниту една договорна страна нема право своите обврски да ги пренесе на трета страна, без взаемна писмена согласност.

Член 55

Овој договор е составен од 6 (шест) примероци, од кои 2(два) за Носителот на набавка и 4(четири) за Договорниот орган и стапува во сила со денот на неговото склучување.

ДОГОВОРНИ СТРАНИ

ДОГОВОРЕН ОРГАН:

Министерство за животна средина и
просторно планирање

Министер,
Sadulla Duraku



НОСИТЕЛ НА НАБАВКАТА:

Електропан Панде ДООЕЛ

Директор,
Тони Мавров



Изработил: Снежана Колевска

Контролирал: Билјана Тешева Горгиевска

Марјан Крстевски

Одобрил: Тодор Горговски

Весна Петрушевска

Согласен: Ана Петровска

Државен секретар

Прилог:

- список на службените моторни возила на МЖСПП за марката и типот на возилото, регистерскиот број, годината на производство, силата и работната зафатнина на моторот, бројот на моторот и шасијата.
- Поединечни цени согласно доставената понуда во есјн